

ЦИКЛУС НА АКТИВНОСТИ ЗА МЛАДИТЕ ВО ЗАТВОР ВО ХОЛАНДИЈА

Приближно 1200 млади се осудени и испратени во младински затвор секоја година.



Животни вештини според COPOSO

- Себевреднување, самодоверба, саморазвој
- Емпатија
- Делотворно комуницирање
- Управување со социјалните врски
- Позитивна соработка
- Поттикнување креативно и критичко мислење
- Справување со емоции
- Размислување за себеси
- Управување со стрес и фрустрации
- Справување со конфликти
- Независно делување и донесување одлуки
- Поставување цели и делотворно планирање
- Да се биде позитивен чинител во општеството - дури по отпуштањето

ШТО Е COPOSO?

COPOSO е кратенка за COntributing POsitively to Society (Позитивен придонес кон општеството). Името е одбрано за методата на Young in Prison, бидејќи целта на програмите што ги спроведува YiP е да им овозможи на младите позитивно да придонесат кон општеството после нивното отпуштање од затворскиот систем. COPOSO е резултат на напорите за соработка по анализата на најдобрите практики на програмите на YiP ширум Европа, Африка и Јужна Америка.

Методологијата COPOSO ги користи уметниста и спортовите како влезни точки и преку обемна поддршка пред и по отпуштањето, се стреми да ја зголеми нивната отпорност и самодоверба на младите претстапници и да ги поддржи во стекнувањето витални животни вештини што ќе им овозможат да бараат работа, во крајна линија олеснувајќи го нивното враќање во општеството. Таа им овозможува не само да сонуваат за нивната иднина, туку исто така да ги реализираат своите сонети и да придонесат позитивно кон општеството.

COPOSO користи 13 животни вештини што (објаснети во подробности во овој документ) може да се користат од страна на обучувачите, зависно од потребите на младите за кои се грижат. Меѓу популарните животни вештини се емпатија, справување со агресија, зголемување на самовербата и справување со емоции. Без оглед која форма на уметност се користи во активност на COPOSO, YiP секогаш се стреми да работи кон (опиплив) краен продукт. Последниве години YiP NL продуцираше неколку музички снимки, претстава, збирка поезија и бројни ликовни изложби.

ЗА УЛОГАТА НА COPOSO ВО РАМКИ НА YiP

Во просечен ден во Холандија...

... околу 500 млади се затворени во холандските поправни установи. Во нивните животи можеби многу нешта тргнале наопаку, можеби тие донеле погрешни одлуки што ги довеле онаму кајшто се, но Young in Prison верува дека секој заслужува втора шанса – а некогаш дури и повеќе од две.

Над половината од затворените млади ги сметаат Young in Prison за позитивен момент на учење, момент на инспирација, нова шанса или прв знак на позитивни промени што претстојат. Како дел од методологијата YiP – COPOSO – младите работат на нивниот личен развој преку работилници за уметност и спортови. Покрај создавањето патека кон подобра иднина, COPOSO често води кон подобро разбирање меѓу младите престапници и затворскиот персонал, подобрувајќи ги животните услови во младинските затвори. Програмата YiP придонесува кон реинтеграција на младите (поранешни) престапници, кон намалување на стапките на повратништво и кон подобрување на младинското учество во системот на малолетничка правда, што е уште еден начин на кој YiP придонесува кон побезбедно општество.

YiP е основан во Јужна Африка во 2002, а потоа следеше Меѓународна Мрежа YiP, со програми во земји како Колумбија, Кенија, Авганистан, Мароко и Холандија.

Мисија и ефекти

Young in Prison Nederland придонесува кон позитивна реинтеграција на младите по престојот во установа и кон намалување на повратништвото. На тој начин YiP придонесува кон побезбедно општество.

Цел

Young in Prison се стреми да ги рехабилитира младите поранешни престапници преку секундарно враќање на вистинскиот пат (desistance): долгорочна и внатрешна мотивација да го отфрлиш криминалното однесување.

Ова се постигнува преку

Охрабрување, инспирирање или разгорување на внатрешната мотивација. За оваа цел, на младите треба да им се задоволат трите основни потреби – теорија на самодетерминација

КОМПЕТЕНЦИИ

- COPOSO-базирани работилници во кои младите учат важни животни вештини.
- Темите на работилниците нудат важни животни прашања – го поттикнуваат личниот развој.

АВТОНОМИЈА

- Креативни и спортски работилници што го стимулираат капацитетот на личноста.
- Роботанауметнички продукти и презентации
- Младите партиципираат во дизајн на циклусот COPOSO.
- Во Youthlab младите учат како да работат како консултанти во секторот за малолетничка правда. Нивните искуства и увиди се скапоцени.

ПОВРЗАНОСТ

- Инспирирање на обучувачи на YiP работилници, кои работат од хоризонтален и еднаков однос.
- YiP –менторите кои се тука за младите и не припаѓаат на официјалната рамка или систем.
- YiP-другар кој, зависно од неговата предисторија, може да понуди разбирање и перспектива.

КОЈ МОЖЕ
ДА БИДЕ
ОБУЧЕН ЗА
COPOSO?

КОИ СЕ
ПРИДОБИВКИТЕ
НА ОБУКАТА
COPOSO ЗА:

1. ЗАТВОРСКИОТ ПЕРСОНАЛ И МЕНАЏМЕНТ:

- Затворскиот персонал ќе може да разработи дополнителни алатки за да обезбеди содржајни активности насочени кон реинтеграција на затворениците. Ова може да бидат или нови или ревидирани, постојни активности
- Знаењето и свеста за методологијата COPOSO може да водат кон подобрена интеракција меѓу затворскиот персонал и младите
- Персоналот обучен за COPOSO ќе може да создаде безбедно опкружување што го стимулира развојот на младите во затвор
- COPOSO може да помогне во поддршката на затворите да ги остварат своите цели на политиките (понижок степен на инциденти, подобро образование, подобрен третман на затворениците)

2. ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ (ГО):

- Имплементирање на методологијата COPOSO ќе обезбеди капацитет на ГО да имаат интеракција со младите на позитивен начин
- CSO се оспособени да развијат содржајни активности насочени кон личен развој и позитивна реинтеграција на младите
- COPOSO може да претставува основа за екстензивно партнерство меѓу ГО и младински затвори, доколку на ГО им се дозволи да спроведуваат програми внатре во младинските затвори, во кои развојот на лични животни вештини е поврзан со образовните цели и наставната програма на затворот
- Младите полесно стекнуваат доверба кога работат со неког надвор од формалниот затворски систем

3. ФРИЛЕНС ВОДИТЕЛИ НА РАБОТИЛНИЦИ:

- Обуката на фриленс водители на работилници да ги спроведуваат активностите COPOSO го олеснува работното оптоварување на затворскиот персонал
- Младите може да се чувствуваат помалку резервирани околу споделувањето на нивните идеи или искуства, кога имаат работа со неког надвор од затворскиот систем

Кандидатите што може да се обучат за COPOSO имаат предисторија или силен интерес и талент за педагогија или социјална работа и имаат искуство во работа со спорт, игра или уметност како алатка за омокување на младите. Иделано, обучувачите на COPOSO ќе станат примери (модел), со што делотворниот трансфер на знаење ќе стане многу полесен и поделотворен.

По следење на обуката COPOSO, секој учесник ќе може да разработи, спроведе или иницира содржајни активности (со користење на уметност, спорт и игра) преку кои младите во конфликт со законот ќе развијат животни вештини и ќе искушат личен растеж.

ШТО МОЖЕ COPOSO ДА ЗНАЧИ ЗА:

Младите

Примарна целна група на методологијата COPOSO се младите кои се во младински поправен центар како последица на тоа што се осудени за кривично дело. Преку учеството во работилница COPOSO:

- Младите се чувствуваат инспирирани и мотивирани да ги сменат своите животи засекогаш
- Тие доживуваат значаен личен растеж
- Отпорот и самодовербата се значително зголемени.

Младинските затвори...

Инкорпорирањето на COPOSO ќе овозможи на менаџментот и вработените во затворот да развијат содржајни активности што се фокусирани на позитивна реинтеграција на младите во општеството. Спроведувањето на COPOSO резултира со:

- Вклучување на младите во содржајни активности
- Омоќени ГО (граѓански организации) кои можат да ги поддржуваат затворите
- Подобрено групно опкружување во рамки на затворските центри
- Намалување на насилството и агесијата во тек на работилниците

Факти за YiP NL

- 1200 млади се осудени во Холандија секоја година
- YiP работи во 5 од 7 холандски младински поправни центри
- Пониски стапки на инциденти пријавени во центрите во тек и по YiP-програмите
- 80 % од учесниците доживуваат позитивен персонален развој по работилниците COPOSO
- Значајно намалување на повратништвото меѓу учесниците ширум глобалната YiP програма

КАКО COPOSO МОЖЕ ДА СЕ ПОВРЗЕ СО ЦЕЛИТЕ НА ЗАТВОРСКАТА ПРОГРАМА?

- Активностите COPOSO може да се вградат во образовната наставна програма на младинските затвори
- Активностите COPOSO може да се вградат во дневната програма на младинските затвори (активности за слободно време)
- Активностите COPOSO може да се поврзат со други методологии, како рамките You-turn/Tops
- COPOSO може да води до зголемено учество на младите во креирањето

“ПРИСУСТВОТО НА YiP И МЕТОДОЛОГИЈАТА COPOSO ПРИДОНЕСУВААТ КОН ПОДОБРЕНА ПЕДАГОШКА КЛИМА ВО НАШАТА ИНСТИТУЦИЈА. ОБУЧУВАЧИТЕ НА YiP СЕ ВИСТИНСКИ ПОСВЕТЕНИ И НЕ ОСУДУВААТ, ШТО СОЗДАВА БЕЗБЕДНО ОПКРУЖУВАЊЕ ЗА АУЧЕЊЕ И ГИ ПОТТИКНУВА МЛАДИТЕ ДА УЧЕСТВУВААТ И РАБОТАТ КОН ПОСТИГНУВАЊЕ НА НИВНИТЕ ЛИЧНИ РАЗВОЈНИ ЦЕЛИ”

Joris van den Boer, директор на Kompascollege во рамки на de Hartelborgt поправниот центар.

“ОВАА ПРОГРАМА ЈА ПОДОБРИ МОЈАТА САМОДОВЕРБА. ПРВИЧНО СЕ ЧУВСТВУВАВ БЕСКОРИСЕН, БЕЗВРЕДЕН, БЕЗ НИКАКОВ ПОТЕНЦИЈАЛ. НО ПО УЧЕСТВОТО ВО ПРОГРАМАТА COPOSO, СФАТИВ ДЕКА ЈАС СУМ НЕКОЈ, И ДЕКА ИМАМ ПОТЕНЦИЈАЛ КАКО И ДРУГИТЕ МЛАДИ И ДЕКА МОЖАМ ДА ГИ ОСТВАРАМ МОИТЕ СОНИШТА. МОЈАТА САМОДОВЕРБА Е СЕГА ПОГОЛЕМА.”

Учесник во програмата YiP.